



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Македонија)
Воронешки државен универзитет (Русија)

**ТРЕТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“:
ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ**

ПОКАНА

Почитувани колеги!

Ве покануваме да учествувате во **Третата меѓународна научна конференција „ФИЛКО“: филологија, култура и образование** што ќе се одржи на **26-27 април 2018 година** на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ (Штип, Македонија).

Организатори на конференцијата:

Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ (Штип, Македонија)
Филолошки факултет при Воронешкиот државен универзитет (Воронеж, Русија)

Меѓународната научна конференција „ФИЛКО“, посветена на актуелните проблеми во филологијата, културата и образованието, има за цел да ги обедини на едно место професионалците од овие области (професори, докторанди, магистранти).

На конференцијата ќе бидат дискутирани следниве теми:

1. Филологија

- Современи лингвистички истражувања: контрастивни проучувања на јазиците, интеркултурна комуникација, јазична политика, преведувачки предизвици
- Словенските јазици во современиот свет
- Словенските литератури во европската и светската книжевна констелација
- Современата светска литература: најважни трендови

2. Култура

- Нови тенденции и пристапи во теоријата на културата
- Културата и прашањата на етничкиот идентитет
- Меѓународни културни врски во време на социо-политички промени

- Македонија и Русија: културни паралели
- Одрозот на современото општество во културата (музика, филм, сликарство, литература, филозофија)
- Етнолошкото и археолошкото наследство во Македонија, Русија и на Балканот

3. Образование

- Современите образовни процеси во Македонија, Русија и Европа
- Методи во наставата по јазик и литература: усвојување втор јазик; образование на наставниците по мајчин и странски јазик; развивање програми за учење мајчин и странски јазик
- Учење на далечина
- Образование и практика
- Прашања на повишување на стручната квалификација

Работни јазици на конференцијата:

- македонски, руски и англиски јазик

Форми на учество на конференцијата:

- редовно: реферат, дискусија;
- вонредно: статија, постер сесија.

Пријавата, апстрактите и статиите се испраќаат на: **filko.conference@gmail.com**

Котизацијата од 1850 денари или 30 евра е задолжителна за сите учесници на конференцијата

Време за излагање и дискусија – 15 минути.

Статиите ќе бидат објавени во електронски зборник по одржувањето на конференцијата.

Редовните учесници на конференцијата сами ги снесат трошоците за пат и престој.

Рок за поднесување на пријавата и апстрактите – до 25 март 2018 година

Известување за прифаќање на апстрактите – до 30 март 2018 година

Краен рок за поднесување на статиите - до 31 мај 2018 година

Контакти:

Марица Тасевска
Филолошки факултет, УГД
+389 (0) 32 550 117

Ирина Аржанова
Филолошки факултет, ВГУ
+ 7 (951) 853 90 26

E-mail: filko.conference@gmail.com